



ЕФТИМ МИТРЕВСКИ СО СВОЕ ВИДУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА ВО АЛБАНИЈА

Почитувајќи ги новинарските правила и објективноста, односно секогаш да им се отстапи простор на сите "завојувани страни", нашиот неделник го исполнува даденото ветување. Конкретно, во мај објавивме текст во кој господинот Едмонд Темелко претседател на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија "Друштво Преспа" ги изнесе своите видувања за она што се случува со тамошните Македонци, бидејќи е факт дека работите не се баш најдобри и дека синдромот на разединетост меѓу Македонците и таму е присутен. Овој пат му отстапуваме простор на господинот Ефтим Митревски. Иако неговиот мандат како претседател на Заедницата на Македонците во Албанија е завршен во март 2006 година, оваа функција, како што вели тој, ќе ја врши до Конгресот на партијата, бидејќи така било договорено на последниот состанок на Заедницата, одржан на почетокот на април годинава. Идниот претседател на Заедницата, по системот на ротација, треба да биде човек од



"СЕКОГАШ СУМ МИСЛЕЛ ДЕКА КЛУЧНО МЕСТО СЕ ДОБИВА СПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ", ВЕЛИ МИТРЕВСКИ

когаш да ги закопаат "секирите", затоа што нивните препукувања им одат на штета на тамошните Македонци, а од тоа корист можат да имаат само албанските власти.

СВЕТОСТ

"Навистина се изненадив од она што неодамна во вашиот неделник го изјави гос-

подинот Едмонд Темелко. Немав намера да се појавувам во медиумите зашто сметав дека некои работи не треба да излезат во јавноста, но кога човекот решил да се спушти на толку ниско ниво и лично да зборува за мене, како претседател на Заедницата на Македонците во Албанија, принуден сум да му дадам лични и точни одго-

вори и поготвен сум за соочување. Како претседател на Заедницата избран сум по системот на ротација, односно со неа требаше да раководи Организацијата за заштита на човековите права на Македонците во Албанија 'Друштво Преспа'. Бев избран со договор, а ме прифатија и останатите 13 членови на Заедницата. Не можам да се помирам со она што го говори Едмонд Темелко, кој постојано манифестира султанизам - јас и само јас. Во разговорот тој наведува дека се пишманел што мене ме предложил за таа функција. Нема зошто да се пишмани, зошто гласот на Едмонд е еден, а таму имаше уште 13 други кои гласаа за мене. Сите тие треба да кажат дали се пишманат или не, меѓутоа мислам дека останатите 13 лица го провериле моето дело и моето учество во политичкиот живот на организацијата, или поточно во политичкиот живот на Албанија. Мојот избор како претседател на Заедницата не падна туку-така од небо. Едмонд Темелко вели дека со негов амин сум станал претседател. Таква функција добив со одо-

ТЕШКО НА ПАРТИЈА МАНИФЕСТИРААТ С

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Друштвото "Гора".

Нашиот неделник ќе продолжи да се интересува за Македонците во Албанија, а со цел тие што побрзо да ги надминат недоразбирањата, така што сме подготвени да ги соочиме и двете "завојувани страни". Ете, тие да си ги кажат грешките, еднаш засе-

"Мојот избор како претседател на Заедницата на Македонците во Албанија не падна туку така од небо. Едмонд Темелко вели дека со негов амин сум станал претседател. Таква функција добив со одобрение и од другите членови и од другите организации кои дејствуваат во Албанија", вели Ефтим Митревски.

брение и од другите членови и од другите организации кои дејствуваат во Албанија", вели Ефтим Митревски, сè уште актуелен претседател на Заедницата на Македонците во Албанија.

Митревски го објаснува и начинот на кој Едмонд Темелко станал претседател на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија "Друштво Преспа".

"Едмонд Темелко не беше

ниту симпатизер, ниту член на Организацијата, меѓутоа го прифативме за да не покажеме дека сме нејзини заложници и за да не се случи раскол, со добри намери за да ги реализираме работите според Програмата и Статутот кои таа ги има. Меѓутоа, тој по секоја цена мислеше како да наметне свои луѓе и да го отстрани старото раководството, оние кои ја основаа Организацијата. Човекот и ден денес е решен да работи на таков начин. Својот султанизам тој го покажува и кога вели: 'Јас лично ги собрав потписите за формирање на партијата во Мала Преспа'. Сосема не се согласувам со таквата изјава. Потписите беа собрани благодарение на Македонците во Мала Преспа, кои навистина нè поддржаа. Можеби јас вложив помалку напор, но тоа не значи дека треба некој да се истакнува и да вели како тој лично има вложено повеќе напор. Тешко на таа организација, партија која има такви луѓе кои велат јас и само јас. Таму работите не одат. Никогаш немам покажано желба по секоја цена да работам со некои кланови за да фатам некое клучно место во Организацијата. Таа за мене е света работа, како

Дали меѓу Ефтим Митревски и Едмонд Темелко постои судир на лична суета, кој ќе биде поголем патриот?

Ефтим Митревски вели: "Не чувствувам дека меѓу нас има нешто лично. Меѓутоа, јас сум прв што попушта, прв за дијалог, кој работи тој греша, ќе му се поклонам на мнозинството, но по реален пат, а не со некакви кланови".

Иако господинот Митревски ја врши функцијата претседател на Заедницата, се добива впечаток дека некако е потиснат од останатите активисти.

"Ме потсетивте на една многу важна работа. Од господинот Темелко ги имам најголемите пречки. Кога албанските власти ни побараа претставник во Советот за малцинства во Владата на Албанија, на состанокот во Тирана одлучивме дека наш претставник треба да биде Миранда Шутина, секретарка на Заедницата. Едмонд Темелко не присуствуваше на состанокот. Но, подоцна заедно со Таќко Гроздани во Советот уфрлија друг човек. Тој е добар активист, но во Заедницата настана хаотична ситуација. За да не се случи расцеп и да не ескалираат работите го прифативме тој човек. Можеби не сум искусен во некои работи, но цел ми беше да се зачува единството. Секогаш сум попуштал, сум давал приоритет и другите активисти да се истакнат, да присуствуваат на средби со одредени институции и во Албанија и во Македонија. Сакав мојата одговорност да ја поделам со сите други".

Дали може да се каже дека во Мала Преспа постојат две групи, една која го поддржува Едмонд Темелко и друга која стои зад Ефтим Митревски...

"Постои такво нешто, но тоа не е ниту за доброто на Ефтим, ниту за доброто на Едмонд. Некој за тоа може да има интереси, лично јас немам никакви. Мора што поскоро да го надминеме ова недоразбирање ако сакаме работите да тргнат кон подобро. Апелирам до било кој, со добри намери, кој работи во рамките на Програмата, на уставите на двете држави, да помогне да се отстранат грешките. Јас сум прв кој ќе прифати критики, не знам дали тоа и другите ќе го направат. Секој може да придонесе за доброто на Македонците, а доколку има фракции, групи, ќе нема напредок".

претставници од врвот на Р Македонија. Никогаш не сум против тоа да присуствуваат лица од Македонија, но одговорно тврдам дека тие секогаш ќе бидат на второ место, како почесни гости, за да ги слушнат проблемите. Важно е организаторите да ги поканат институциите на системот во Албанија, почнувајќи од околицата па до извршната власт, претседателите на државата, на Владата, на Парламентот, итн. Не го кријам ентузијазмот дека се уште се чувствувам способен да ја вршам функцијата потпретседател на Организацијата. Но, тој успеа да ме отстрани од нејзиното раководство за да останам само член на Управниот комитет. Сепак, тоа не значи дека морам да имам висока функција за да бидам активен и да дејствувам во сите процеси на Програмата на Организацијата или на партијата. Не сум против никого, но не се согласувам некои луѓе, кои не биле ниту членови на Организацијата, веднаш да добијат значајни функции, како потпретседатели, секретари, благајници. Кревам рака и му се поклонувам на било кој што учествувал, работел за доброто на Организацијата, партијата".

СО ЛУЃЕ КОИ УЛТАНИЗАМ



што е и партијата. Секогаш сум работел на чесен начин и сум мислел дека клучно место се добива според заслугите".

Во неодамнешниот разговор Темелко ни изјави дека несогласувањата со Митревски почнале кога тој во 2005 година на Четвртата конференција на Организацијата "Друштво Преспа", не бил избран за нејзин потпретседател.

Ваквата изјава Митревски ја демантира, па вели: "Како тесно раководство бевме договорени Четвртата изборна конференција на Организацијата 'Друштво Преспа' да ја одржиме во Корча, бидејќи претходните три ги одржавме во Мала Преспа. Сметавме дека сме организација со голем рејтинг и потенцијал. Нормално, за тоа беа потребни повеќе трошоци, поголема работа, но со амин на Те-

мелко Конференцијата се зафрли во селото Зрновско. На претходните три конференции присуствуваа делегати од Македонија, со симболиите на двете држави, но овде се случи нешто друго. Тогаш штотуку се вратив од САД и бев изненаден од ваквото организирање. За Конференцијата не беше упатена никаква покана до институциите или до медиумите во Р Албанија. Беа поканети само

ВИЗИЈА

Ефтим Митревски вели дека има добра соработка со останатите друштва кои ја сочинуваат Заедницата, а недоразбирањата се само со господинот Темелко.

"Не знам која му е целта, но оставам простор за дијалог. Меѓутоа, кај него гледам некои работи кои ја минуваат границата на хуманост и на



човечко почитување. Заедно со останатите активисти имам одделено многу време за нашите активности, но повеќе сум наишол на недоразбирање, отколку на разбирање", објаснува Митревски.

Тој потврдува дека бил трет на листата на советници кога се одржувале локалните избори во Албанија.

"Иако не успеав да влезам, горд сум што бевме на второ место, без разлика што првото место го зеде Социјалистичката партија. Вложивме големи напори, успехот ни беше солиден, имавме разбирање. Оттогаш наваму работите тргнаа сосема наопаку. Доколку бев советник на списокот од било која партија, ќе учествував во Советот на Општина Пустец, но доколку ние формираме партија, јас ќе бев првиот кој ќе заминев во нашата партија. На друг начин немаше да ја извршувам функцијата советник. Се согласувам со некои работи, влеговме под капата на Партијата за соединување на човекови права, меѓутоа во интерес на нашиот политички субјект и тешко нам на Македонците ако се радуваме со добиено едно директорско место. Жал ми е и не сакам да го спомнувам името на детето кое има солидно знаење, но не значи дека со доаѓањето на Организацијата на Едмонд и на Ефтим, Македонците излегоа на површина. Македонците биле тука, ги застапувале интересите без разлика во кој политички субјект се членови. На таков начин во јавноста ги дискриминираме Македонци од кои очекуваме да добиеме поддршка", потенцира Митревски.

"Навистина мандатот ми заврши во март 2006 година, но на последниот состанок кој го одржавме на почетокот на април, останатите членови на Заедницата рекоа да продолжам да ја извршувам функцијата до Конгресот на партијата, кој беше најавен за септември. Не знам дали тој ќе се одржи во септември, но ќе покажам висока политичка култура и зрелост и ќе ја предадам функцијата. Ќе бидам било каков член во Организацијата и во Заедницата, партијата. Не сум твр-

доглав, за нешто да узурпирам. Најважно ми е што формираме политички субјект и како еден обичен член во партијата со големо задоволство и гордост ќе ја вршам работата само на македонски начин и за македонската кауза, во спротивно ќе поднесам оставка. Не сум алчен по функции, мојата визија е остварување на човековите права и интегрирање на Македонците во албанското општество, а на Пописот да се изјаснат што повеќе Македонци. Ме загрижува фактот што многу малку работите на освестувањето на Македонците. Повеќе ме загрижува Пописот отколку изборите. И изборите се фактор,

следниот состанок на огранокот на партијата во Мала Преспа се случи таков судир. Се дискутираше на каков начин ќе се избира идниот кандидат за градоначалник. Тогаш член на огранокот на партијата постави такво прашање - 'Вие зборувате на каков начин ќе се избира кандидат за градоначалник, а господинот Темелко има истакнато дека тесното раководство одлучило дека тој е најсериозен потенцијален кандидат'. Сепак, тоа е негово лично мислење и не можам да им се спротивставам на неговите лични апетити. Но, јавно кажувам дека со таква изјава тој оди против Програмата на Заедницата, Орга-

ма да се согласам со такви изјави да живееш на едно место, а да солиш памет на друго. И да не претеруваме со изјави дека во канцеларијата на Ѓорѓи Тане биле вработени 15 Македонци. Посакувам не да се 15, туку 115 но, за жал, вработени се само двајца Македонци, момче и девојче. Договорот со Партијата за соединување на човековите права за настап на парламентарните избори беше на локално ниво. Изборната единица 84 беше поделена на 3 комуни. Господинот од Партијата за соединување на човековите права имаше две комуни, а ние една, така што ние од старт имавме изгубено. Ако ме прашувате дали гледав победа, ќе ви одговорам дека навистина не гледав никаква победа, тргнав со цел да не покажеме слабост, неодговорност кај избирачите", вели Митревски.

Тој објаснува и дека имало недоразбирања околу изградбата на црквата во Општина Пустец и дека во согласност со финансиите тоа требало да ѝ се додели на некоја градежна фирма, по претходно изработен проект од страна на врвни архитекти. Сега изградбата на црквата е запрена поради недостаток на финансии.

Што се случува со партијата Македонска алијанса за европска интеграција?

"Мислам дека активистите работеле. Приватно бев во САД, но тоа не значи дека не остварив контакти со македонската заедница во Њујорк и со Македонците во Њу Џерси. Тие беа заинтересирани за она што се случува во Албанија. Има напредок во работите, Секретаријатот на партијата работел, без разлика на некои мали грешки, ако се работи со договор, со критикување очи в очи, грешките можат да бидат елиминирани", коментира Митревски.

Тој вели дека сè уште не одлучиле дали нивната партија самостојно ќе настапи на локалните избори во октомври 2006 година, но верува дека ќе најдат заеднички јазик, дека недоразбирањата ќе бидат надминати, и дека ќе донесат заедничка одлука.



ДАЛИ МАЛА ПРЕСПА (ПУСТЕЦ) КАДЕ ШТО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПРИЗНАТИ КАКО МАЛЦИНСТВО, Е МЕСТО НА КОЕ СЕ (РАЗ)ОБЕДИНУВААТ

но ако Албанија спроведе демократски и фер Попис, колкава ќе биде бројката на Македонците? Тогаш треба да се срамиме и јас и моите активисти кои работеле за македонската кауза. Избори ќе дојдат и по 4 и по 2 години, но секој активист кој дејствува во Организацијата треба да помогне таа бројка да биде што поголема", вели Митревски.

Го прашуваме колкава доверба ужива во Мала Преспа. Што ќе се случува на локалните избори во октомври годинава. Господинот Темелко неодамна потенцира дека се консултирал со тесното раководство на "Друштво Преспа", кое сметало дека тој е најпотенцијален кандидат за градоначалник на Пустец.

Митревски вели: "На по-

низацијата, а што е најважно ние треба да ја почекаме изградбата на инфраструктурата на партијата или да го почекаме Конгресот. Секој има право да предложи кандидат според неговите способности, но никому не му е дозволено да фрла кал на работата на некои членови симпатизери. На 1 септември има закажано состанок на Заедницата. Тогаш ќе се изврши детална анализа на сите проблеми, и на Секретаријатот на партијата. Главниот принцип е дека е тешко да се живее меѓу Македонците и да се соочуваш со нивните економски проблеми, многу лесно е да направиш реакција како претседател на организација, да се прошета во Мала Преспа, а да живееш во Ресен. Никогаш не-